




# СКАЛИ





- > димензионирање на скали
- > обликување на скалишен простор



## подест:

- > одмориште
- > пристапи
- > промена на движење

# СКАЛИ




трикраки скалишта

двокраки скалишта


четирикраки скалишта

еднокраки скалишта


# СКАЛИ



Стандарден чекор кај нормално развиен возрасен човек








На терен до пад- чекорот се намалува наклон на удобно движење 1:10 - 1:8



**2В + Ш = 62-64см.**  
димензионирање на скалник

димензионирање на подест (главен подест /меѓуподест)




П- должина на подест кај едномерни двокраки скали


n - цел број  
Чекор: 62-64см.  
Ш -газиште (широчина на скалник)

# СКАЛИ


презентација на скали




основа на визба




основа на приземје



основа на прв кат



основа на последен кат



вертикален пресек